

г) ограничување на меѓусебно снабдување меѓу дистрибутери во рамки на систем на селективна дистрибуција, вклучувајќи и меѓусебно снабдување меѓу дистрибутери кои делуваат на различно ниво на трговија и/или

д) ограничувања договорени меѓу добавувач на делови и купувач кој ги вградува тие делови, кои ја ограничуваат способноста на добавувачот да ги продава деловите како резервни делови на крајни корисници или сервисери или други даватели на услуги на кои купувачот не им доверил поправка или сервисирање на неговите стоки.

(3) Хоризонтални договори од мало значење каде конкурентите делуваат, за целите на договорот, на различно ниво на производниот или дистрибутивниот синџир не смеат да содржат било кое ограничување утврдено во став (1) или (2) од овој член.

Член 5

Престанување на важење

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за договори од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005).

Член 6

Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1778/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1210.

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА ЗАЕДНО СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО (*)

Член 1

Општа одредба

Со оваа уредба се уредуваат формата и содржината на известувањето за концентрацијата од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошен текст: Закон), како и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето.

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 802/2004 од 7 април 2004 година со која се имплементира Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија OJ L 133, 30.4.2004 стр. 1-39, CELEX бр. 32004R0802.

Член 2

Форма на известувањето

Известувањето заедно со документацијата се поднесува во писмена и електронска форма.

Член 3

Задолжителна содржина на известувањето

(1) Известувањето задолжително ги содржи следните податоци:

1) Кратко резиме на известувањето кое содржи: назив, седиште и предмет на работење на учесниците во концентрацијата, видот на концентрација (на пример, спојување, стекнување, заедничка контрола и сл.) и паразите на кои се однесува концентрацијата. Ова кратко резиме Комисијата го објавува на својата веб страната и истото не треба да содржи деловни тајни;

2) назив, седиште и предмет на работење на подносителот на известувањето;

3) назив, седиште и предмет на работење на сите учесници во концентрацијата;

4) овластување на застапникот или полномошникот кој го поднесува известувањето како претставник на подносителот на известувањето;

5) име, адреса, број на телефон, број на факс и е-маил адреса на лицето кое подносителот на известувањето го одредил како лице задолжено за контакти и соработка со Комисијата, ако станува збор за лице кое е различно од лицето кое го поднесува известувањето;

6) детален опис на природата на концентрацијата, односно дали истата настанува со стекнување на целосна или делумна контрола, заедничка контрола, заедничко вложување и сл;

7) наведување на правната основа на концентрацијата (име на исправата, деловен број, назив на странката во конкретната правна работа, место и датум на склучување на правната работа), а особено:

- договор за спојување,

- договор за припојување или соодветни одлуки на органите на претпријатието,

- договор со кои се стекнуваат акции или удели,

- договор за управување со друштвото,

- договор за пренос на добивка,

- одлуки за измена на статuti, договор за друштво то или било кој друг акт кој на некој од учесниците му дава решавачко влијание,

- договор за закуп на имот на кој на некој од учесниците им дава решавачко влијание,

- јавна понуда за преземање,

- договор за заедничко вложување;

8) попис на финансиските извештаи за годината што и претходи на концентрацијата (биланс на состојба, биланс на успех, известување за промена на главницата, податоци за висината на уплатените премии на друштвата за осигурување), како и други извештаи од кои се гледа финансиската состојба на учесниците во концентрацијата кои се доставуваат кон известувањето;

9) вкупниот годишен приход (деловни приходи, финансиски приходи, вонредни приходи) на учесниците во концентрацијата по одземање на продажните рабати и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот, во смисла на член 16 од Законот, изразен посебно за секој учесник во концентрацијата на светскиот пазар и на пазарот во Република Македонија;

10) утврдување на релевантни пазари на стоки и соодветните релевантни географски пазари на кои делуваат учесниците во концентрацијата и нивните поврзани претпријатија и проценка на нивните пазарни удели (пресметани според обем и вредност на продажбите) пред и по спроведувањето на концентрацијата и доставување на информации во поглед на фактори релевантни за оценка на дефиницијата на релевантен пазар и анализи зошто стоките или услугите во тие пазари се опфатени, а други, пак, се исклучени со користење на дефиницијата за релевантен пазар;

11) попис и проценка на пазарните удели на главните конкуренти на учесниците во концентрацијата на релевантниот пазар;

12) структура на имателите на акции и удели во претпријатието над кое се стекнува контрола односно решавачко влијание, пред и после спроведената концентрација (изразена во проценти);

13) попис на други претпријатија на релевантниот пазар во кои учесниците во спојувањето поединечно или групно имаат 10 % или повеќе удели во основниот капитал односно 10 % или повеќе право на глас, со краток опис на основните дејности на тие претпријатија;

14) попис на сите претпријатија на релевантниот пазар во кои членови на управните или надзорните одбори се истовремено членови на управните или надзорните одбори на учесниците во концентрацијата, со краток опис на основната дејност на тие претпријатија;

15) наведување на други тела овластени за оценка на концентрацијата надвор од територијата на Република Македонија на кои им е поднесено барање за оценка на истата концентрација или постои намера за поднесување на такво барање;

16) детален опис на организацијата на мрежата на дистрибуција и малопродажбата на стоки и/или услуги на релевантниот пазар, со посебен опис на мрежата на дистрибуција и малопродажба која ја користат учесниците во концентрацијата (сопствена, договорна и др.);

17) опис на извршени или планирани истражувања и вложувања во развој на учесниците во концентрацијата (форма и вид на вложување или истражување, нивното значење за производството и прометот на стоките и/или услугите на релевантниот пазар, износот на средствата кои се вложени за таа цел или се планира да се вложат и др.);

18) стратешките и економските причини за настанување на концентрацијата;

19) опис и детално образложение на очекувани поволности кои ќе произлезат од спроведувањето на концентрацијата за потрошувачите, а особено:

- намалување на цените на стоките и/или услугите,

- зголемување на квалитетот на стоките и/или услугите,

- воведување на иновации,

- зголемување и проширување на можностите за избор на стоки и/или услуги за потрошувачите;

20) потпис на подносителот на известувањето или на лицето овластено за застапување на подносителот на известувањето;

21) изјава потпишана од или во име на сите учесници во концентрацијата кои го поднесуваат известувањето со која подносителот/лите на известувањето изјавува/ат дека, според негово/нивно мислење и верување, информациите дадени во известувањето се вистинити, точни и целосни, дека се доставени вистинити и комплетни документи во оригинал, односно копија(и) од документите кои се бараат согласно Законот за заштита на конкуренцијата и оваа уредба, дека сите проценки се направени како такви и се негови/нивни најдобри проценки на наведените фактори и дека сите искажани мислења се искрени, како и дека е/се целосно запознат/и со одредбите од членот 61 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата и

22) место и датум на поднесувањето на известувањето.

Член 4

Други податоци во известувањето

(1) Освен задолжителните податоци наведени во член 3 од оваа уредба, Комисијата може да бара и доставување на други податоци и документи за кои смета дека би можеле да и помогнат при оценка на концентрацијата, а особено:

1) податоци за бројот на вработените во претпријатијата учесници во концентрацијата и бројот на вработени во поврзаните претпријатија, во годината што и претходи на концентрацијата;

2) листа на петте најголеми снабдувачи на секој од учесниците во концентрацијата, вклучувајќи ја вредноста на извршените набавки во годината што и претходи на концентрацијата;

3) листа на пет најголеми купувачи на секој од учесниците во концентрацијата за секој релевантен пазар одделно, вклучувајќи ја вредноста на продажбите во годината што и претходи на концентрацијата;

4) податоци за вредноста и обемот на продажбата изразена во денари кои учесниците во концентрацијата ги оствариле со продажба на стоки и/или услуги на релевантниот пазар во последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

5) проценка на вкупната големина на секој пазар, пресметана според вредност и обем, наведување на изворите на податоците кои се користени и потребните документи кои ги потврдуваат овие проценки, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

6) проценка на вкупниот увоз со наведување на: делот на увозот остварен од учесниците во концентрацијата, проценка на степенот на влијание на квотите или

други бариери на можноста за увоз и проценка на степенот на влијание на транспортните трошоци на можноста за увоз, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

7) објаснување на начинот на кој учесниците во концентрацијата ги произведуваат стоките, ја определуваат цената на стоките и/или услугите и начинот на кој истите ги дистрибуираат, односно дали производството, одредувањето на цената и дистрибуцијата се вршат на локално или национално ниво, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

8) објаснување на природата и степенот на вертикална интегрираност на секој учесник во концентрацијата во споредба со неговите конкуренти, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

9) објаснување на каналите за дистрибуција и сервисните мрежи кои постојат на релевантните пазари;

10) податоци за вкупен капацитет на учесниците во концентрацијата и степенот на неговата искористеност во последните три години;

11) објаснување на структурата на побарувачката, како што се: важноста на преференциите кои ги имаат купувачите, улогата на диференцијацијата на производите, улогата на трошоците на префрлување кон друг добавувач, степенот на концентрација или дисперзија на купувачите, сегментација на купувачите во разни групи, важноста на договорите за ексклузивен дистрибутер и другите видови на долгорочни договори и до кој степен како извор на побарувачката се јавуваат државни органи, институции, јавни претпријатија и други субјекти кои набавките ги вршат согласно Законот за јавни набавки и/или

12) податоци дали во последните пет години имало значителен влез на било кој од релевантните пазари, дали, според сознанијата на учесниците во концентрацијата, се очекува нов влез на било кој од релевантните пазари, како и опис на факторите кои влијаат на можноста за влез на истите.

Член 5

Потребна документација која се поднесува заедно со известувањето

Потребната документација која се поднесува заедно со известувањето е:

1) извод од трговскиот регистар при Централниот регистар или други регистри на правни лица од кој се видливи податоците за називот, седиштето и предметот на работење на подносителот на известувањето;

2) извод од трговскиот регистар при Централниот регистар или други регистри на правни лица од кој се видливи податоците за називот, седиштето и предметот на работење на сите учесници во концентрацијата;

3) полномошно ако известувањето се поднесува преку полномошник;

4) примерок од оригиналот од правната работа што е основ на концентрацијата или заверен препис, со заверен превод на македонски јазик, како што се:

- договор за спојување,

- договор за припојување или соодветни одлуки на органите на претпријатието,

- договор со кој се стекнуваат акции или удели,

- договор за управување со друштвото,

- договор за пренос на добивка,

- одлуки за измена на статути, договор за друштвото или било кој друг акт кој на некој од учесниците му дава решавачко влијание,

- договор за закуп на имот кој на некој од учесниците во концентрацијата му дава решавачко влијание,

- јавна понуда за преземање,

- договор за заедничко вложување.

5) детални годишни финансиски извештаи за учесниците во концентрацијата за деловната година што и претходи на концентрацијата, со податоци за вкупниот приход на сите претпријатија учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и/или услуги, по одземање на продажните работи и на данокот на додана вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот на светскиот пазар и на пазарот во Република Македонија;

6) сите расположливи анализи, студии, прикази и други извештаи подготвени од или за било кој член на управниот, надзорниот одбор или претседателот и/или членовите на собранието на акционери чиј предмет е проценка и анализа на концентрацијата од гледна точка на конкуренцијата, потенцијалот за раст на продажбите или проширување на други пазари на стоки и други географски пазари, како и проценки и анализи на општите пазарни услови;

7) графички приказ (дијаграм) на организационата структура на учесниците во концентрацијата и поврзаните друштва од кои јасно се видливи особено:

- меѓусебните врски помеѓу учесниците во концентрацијата и поврзаните претпријатија,

- уделите кои владејачките претпријатија ги имаат во основниот капитал на зависните претпријатија, односно кои претпријатијата ќерки ги имаат во други претпријатија ќерки внатре во поврзаните претпријатија (изразени во проценти);

8) извештај за стратешките и економските причини за настанување на концентрацијата и

9) одлуки на други тела овластени за оценка на концентрацијата надвор од територијата на Република Македонија до кои е поднесено барање за оценка на концентрацијата односно доказ дека такво известување е поднесено.

Член 6

Престанување на важност

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005).

Член 7
Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1779/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1211.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ
ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ(*)

Член 1
Општа одредба

Со оваа уредба се уредува обемот на примена на групното изземање, поблиските услови во однос на парните удели и елементите на договорите кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата и обврските кои не смеат да се содржат договорите за осигурување, како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.

Член 2
Дефиниции

(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

1) „групно изземање“, е изземање на одредени видови договори, за осигурување од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);

2) „претпријатија учесници“ се претпријатија кои се договорни страни и нивните поврзани претпријатија;

3) „со-осигурителни пулови“ се пулови основани директно од страна на претпријатија за осигурување, преку осигурителни брокери или преку овластени застапници, со исклучок на ад-хок (повремени, инцидентни) договори за со-осигурување на пазарот за осигурување, со кои се покрива одреден дел од даден ризик од водечко осигурително претпријатие, а останатиот дел од ризикот се покрива од следните осигурители кои се поканети да го покријат останатиот ризик, кои:

а) се согласни да потпишат, во име и за сметка на сите учесници, осигурување на конкретна категорија на ризик или

б) го доверуваат потпишувањето и управувањето со осигурувањето на конкретна категорија на ризик, во нивно име и за нивна сметка на едно од претпријатијата за осигурување, на заеднички брокер или на заедничко тело формирано за оваа намена;

4) „реосигурителни пулови“ се пулови кои се основани директно од страна на претпријатија за осигурување, преку осигурителни брокери или овластени застапници, најверојатно со помош на едно или повеќе претпријатие за реосигурување, со исклучок на ад-хок (повремени, инцидентни) договори за реосигурување на пазарот за осигурување, каде одреден дел од даден ризик е покриен од водечко осигурително претпријатие, а останатиот дел од овој ризик е покриен од следните осигурителни претпријатија, кои потоа се поканети да го покријат остатокот, со цел:

а) меѓусебно да ги реосигураат сите или дел од нивните средства во однос на одредена категорија ризик и/или

б) во исклучителни случаи да прифатат, во име и за сметка на сите учесници, реосигурување на истата категорија на ризик;

5) „нови ризици“ се:

а) ризици кои претходно не постоеле, а за кои осигурителното покритие бара развој на еден сосема нов производ на осигурување, не вклучувајќи проширување, подобрување или замена на постоечки производ на осигурување или

б) во исклучителни случаи, ризици за кои врз основа на објективна анализа е утврдено дека нивната природа материјално се променила до степен што не е можно однапред да се знае каков капацитет за преземање на ризик е неопходен со цел да се покрие таквиот ризик и

6) „премија за осигурување“ е цената која ја плаќа купувачот на осигурителна полиса.

Член 3

Примена на групното изземање кај договори за здружени пресметки, заеднички табели и заеднички студии

(1) Договори кои се склучени помеѓу две или повеќе претпријатија во осигурителниот сектор се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот во однос на:

а) здружените пресметки и дистрибуција на информации неопходни за следниве намени:

- пресметка на просечните трошоци за покривање на одреден ризик во минатото (во понатамошниот текст: здружени пресметки) и/или

- изготвување на табели за смртност и табели кои покажуваат зачестеност на заболувања, несреќа и инвалдитет во врска со осигурување кое вклучува елементи на капитализација (во понатамошниот текст: табели) и

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 267/2010 од 24 март 2010 година, за примена на Член 101 (3) од Договорот за функционирање на Европската унија за одредени категории на договори, одлуки и договорена практика во осигурителниот сектор (Текст со важност за ЕЕО), ОЈ Л 83 30.03.2010 стр. 1-7, CELEX бр.32010P0267.